




СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ТЕПИСИ/НЕГА НА ТЕПИСИТЕ

Основно средство за чистење

BUZ[®] POINT G 502

Отстранувач на дамки за текстилни облоги и површини



Подрачје на примена

- За отстранување дамки на површини што се отпорни на растворувачи, површини со отпорни бои, теписи и тапациран мебел

Предности/особини на производот

- Ги отстранува нечистотиите што не може да се растворат во вода, како на пр. гума за цваќање и лепило, лакови, катран и битумен, крема за чевли, бои од машини за копирање и печати, мастило и восок за свеќи, масла и масти
- Без проблем ги отстранува остатоците од етикети
- Решавач на проблеми со многу добар ефект на чистење
- Не остава остатоци
- Моќ на растворање дамки на база на природни суровини
- Економично во потрошувачката
- Пријатен мирис

Технички податоци	
рН-вредност	--
Боја на производот	безбојна до жолтеникава
Сад*	200 ml Спреј-лименка

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.





СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ТЕПИСИ/НЕГА НА ТЕПИСИТЕ

Основно средство за чистење

BUZ[®] POINT G 502

Отстранувач на дамки за текстилни облоги и површини

Примена и дозирање



Чисто

Се прска. Се остава кратко да дејствува. Со чиста крпа што впила се благо се допира од надвор кон внатре. Масстиките за џвакање и др. се отстрануваат со шпатула.



Напомена

Садот е под притисок. Да се заштити од сончеви зраци и температури над 50°C. Да не се прска во оган или светлечки предмет. Дури и по употреба, да не се отвора со сила или да се пали. Производот по првата употреба треба да се искористи во рок од 6 месеци, во спротивно не се исклучуваат технички проблеми.

Пред употреба, да се провери постојаноста на бојата на обоените, осетливите или лакираните површини на незабележливо место. Да се почитуваат упатствата за чистење на производителите.

Дополнителни производи

Optiflor[®] G 470

Optiflor[®] Ex G 477

Buz[®] Defoam G 478 - Средство против пенење за машини

O Tens G 500 - Универзално средство за чистење без сурфактанти на основа на цитрат, алкално

Напомени за опасност

- H222 Многу запалив аеросол.
- H229 Контејнер под притисок: може да се распрсне ако се загрева.
- H315 Предизвикува иритација на кожата.
- H317 Може да предизвика алергиски реакции на кожата.
- H410 Многу токсично по животот свет во водата со долготрајни последици.

Дополнителните безбедносни напомени погледнете ги во безбедносниот лист Buz[®] Point G 502 на www.buzil.com.

Број на производот*:
G502-0200

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.

Податоците во нашите информации за производот се засноваат на нашите искуства и грижливите истражувања и му соодветствуваат на нашето денешно ниво на знаење. Сепак, не може да ги провериме во детали различните услови на обработка, како и објектните и материјалните услови, ниту, пак, да влијаеме врз нив. Според тоа, можеме да дадеме општи упатства за обработка во информациите за производот. Затоа, квалитетот на работата зависи од стручната проценка на објектот и обработка од страна на корисникот. Во случај на сомнеж, тој е должен секогаш да ја проверува компатибилноста на материјалот што треба да се третира со производот Buzil на незабележливо место или да побара технички совет. Одговорност за нецелосни или неточни информации во нашиот информативен материјал постои само во случај на груба грешка (намера или голема небрежност); сите побарувања што произлегуваат од Законот за одговорност за производи остануваат непроменети. Со оваа информација за производот, сите претходни информации за производот ја губат својата важност.

Датум 11.03.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 · F +49 8331 930-880 · E-mail: info@buzil.de · www.buzil.com